

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 25.07.2017 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

СЕ ОТПОВИКУВААТ одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви: 109409, 109967 и 109965 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје со адреса на ул.Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија -8-ми кат Скопје на негово барање.

II

Одобренијата за користење на радиофреквенции од точка I на ова Решение престануваат да важат заклучно со 25.07.2017 година.

III

Ова решение е конечно

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 109409, 109967 и 109965 на ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје со адреса на ул.Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија -8-ми кат.

На 20.07.2017 година ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведените одобренја со број уп1-бр.0802-981.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14,44/15 и 193/15), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации

Нашброј: уп1-бр.0802-981/2

Скопје, 26-07-2017

По овластување од Директорот,

Игор Бојаџиев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива

